

ПРАВИЛНИК

**за систематизација на работните места во Стручната служба на
Уставниот суд на Република Северна Македонија**

Скопје, јануари 2021 година

Врз основа на член 89 алинеја 1 од Деловникот на Уставниот суд на Република Северна Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/1992 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 202/2019 и 256/2020), Уставниот суд на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 20 јануари 2021 година, донесе

П Р А В И Л Н И К
за систематизација на работните места во Стручната служба на
Уставниот суд на Република Северна Македонија

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој правилник се утврдува вкупниот број на работните места во Стручната Служба на Уставниот суд на Република Северна Македонија (во натамошниот текст: Службата), распоредот, називот на звања на работните места, описот на работните места по организациони единици, работните задачи и посебните услови потребни за извршување на работите и задачите за секое работно место, како и други прашања коишто се однесуваат на работниот однос на вработените.

Член 2

Систематизацијата се утврдува во согласност со надлежностите што ги има Уставниот суд на Република Северна Македонија (во натамошниот текст: Судот) согласно Уставот на Република Северна Македонија, како и Деловникот на Уставниот суд на Република Северна Македонија.

Член 3

Работите и задачите што се вршат во Судот се определуваат согласно нивната сродност, меѓусебна поврзаност, видот, обемот и степенот на сложеноста, одговорноста и другите услови за нивното извршување.

Член 4

Работите и задачите утврдени со овој правилник се основ за вработување, распоредување и унапредување на вработените во Службата.

Член 5

Работните места утврдени со овој правилник се прикажани во табеларен преглед.

Табеларниот преглед на работните места е составен дел на овој правилник.

Член 6

При вработувањето и унапредување во Службата се применува начелото на соодветна и правична застапеност на граѓаните кои припаѓаат на сите заедници во Република Северна Македонија.

Член 7

За прашањата коишто се однесуваат на правата, обврските и одговорностите од работен однос на вработените во Службата се применуваат општите прописи за работните односи и колективните договори.

Член 8

За правата, обврските и одговорностите од работен однос на вработените во Службата одлучува секретарот на Судот (во натамошниот текст: Секретарот).

Член 9

Вработениот во Службата кој ги исполнува посебните услови за работното место утврдени со овој правилник, по потреба на Судот или по негово барање, може да се распореди на друго работно место во Службата, во исто ниво, односно звање, ако работното место е утврдено со овој правилник и ако истото не е пополнето.

За случаите од ставот 1 на овој член секретарот го известува Судот.

II. РАСПОРЕД И ОПИС НА РАБОТНИТЕ МЕСТА

Член 10

Во овој правилник се утврдени и описаны вкупно 34 работни места на вработени во Службата, распоредени по организациони единици согласно Правилникот за внатрешна организација на Стручната служба на Уставниот суд на Република Северна Македонија.

Член 11

Работните места од членот 7 на овој правилник се распоредени на следниот начин:

Звање	Систематизирани работни места со број на извршители	Пополнети работни места со број на извршители
Секретар на Уставниот суд	1	1
Советник на Судот	21	9
Самостоен советник	8	0
Советник	18	6
Административен работник	17	4
Технички работник	9	1
Вкупно:	74	21

Член 12

За извршување на работите и задачите од систематизираните работни места, работен однос во Службата може да заснова лице кое ги исполнува следните општи услови:

- да е државјанин на Република Северна Македонија;
- активно да го користи македонскиот јазик;
- да е полнолетен;
- да има општа здравствена способност за работното место и
- со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност.

Член 13

Покрај општите услови, за извршување на работите и задачите од систематизираните работни места се утврдуваат и посебни услови предвидени со овој правилник.

III. ТАБЕЛАРЕН ПРИКАЗ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА

1.	
Звање	Секретар на Уставниот суд
Назив на работно место	Секретар на Уставниот суд на Република Северна Македонија
Број на извршители	1
Одговара пред	Судот и претседателот на Судот
Вид на образование	Правен факултет
Посебни услови	<ul style="list-style-type: none">-ниво на стручни квалификации VI А според Македонската рамка на квалификации и најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен;-да има звање советник на Судот;-активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски);-активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење.
Работни задачи и обврски	<ul style="list-style-type: none">-раководи со Службата и го организира вршењето на работите од делокругот на Судот;-врши распоредување на предметите и другите работи и се грижи за уредноста и ажуарноста во работата по предметите и подготвувањето на другите материјали;-свикува и раководи со состаноци на стручниот колегиум и со работните состаноци на Службата;-изготвува концепти за унапредување на организацијата, функционирањето и методот на работа на Судот и истите му ги предлага на Судот;-повремено го известува Судот за општата состојба на работите во врска со постапката и решавањето на предметите и за извршувањето на другите задачи;-присуствува на седниците и на работните состаноци на Судот и има право да дава свои мислења за прашањата и предпозите за кои се расправа;-го организира и обезбедува водењето на записници и стенографски белешки од седниците и работните состаноци на Судот;-го следи извршувањето на одлуките и заклучоците и насоките на Судот и за тоа го известува Судот;-му помага на претседателот на Судот во подготвувањето и организирањето на седниците и работните состаноци на Судот;-остварува контакти со органите на државната и локалната власт и други државни органи основани согласно со Уставот и со закон, како и со други организации, заедници и граѓани;-одржува контакти на соодветно ниво со уставни судови на други држави и меѓународни организации и непосредно соработува со генералните секретари на уставните судови на другите држави, како и со генералните и државните секретари на другите државни органи основани согласно со Уставот и со закон;-го следи работењето на вработените во Службата, дава

	инструкции и совети за подобрување во работата и прибира податоци за постигнатите резултати во работењето; -врши и други работи од делокругот на Судот, по насока на претседателот на Судот и/или судиите.
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.

Звање	Советник на Судот
Назив на работно место	Советник на Судот за стручно-аналитичка работа
Број на извршители	14
Одговара пред	Секретарот
Вид на образование	Правен факултет
Посебни услови	-ниво на стручни квалификации VI А според Македонската рамка на квалификации и најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен; -работно искуство од најмалку пет години во струката; -активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење.
Работни задачи и обврски	-ги следи и анализира состојбата, појавите и проблемите што се од влијание за заштита на уставноста и законитоста и во врска со тоа му дава предлози и иницијативи на Судот за нивно надминување; -изготвува, учествува и раководи со изготвувањето на анализи, информации, елаборати, проекти и други стручно-аналитички материјали за најсложени правни прашања и проблеми предвидени со Програмата за работа или кои ќе му ги довери Судот; -ги проучува, обработува и изготвува рефератите по иницијативите за оценување на уставноста на законите што уредуваат односи од сите области на општествениот живот, на уставноста и законитоста на другите прописи, барањата за заштита на слободите и правата и другите работи од надлежност на Судот, кои му се доделени според утврдениот распоред за работа; -врши прием на странки и телефонски контактира со нив во врска со предметите што ги обработува; -организира и остварува непосредна соработка на соодветно ниво со органите на државната и локалната власт и други државни органи основани согласно со Уставот и со закон, како и други организации и здруженија на граѓани во поглед на прибирањето на податоци, известувања и објаснувања потребни за обработување на предметите што му се доверени во работа; -изработува нацрт на одлуки и решенија што Судот ги донел по одлучувањето по предметите што ги обработувал; -присуствува на седниците на Судот и учествува во работата на седниците со давање свои мислења за материјалите, особено кога на дневен ред се наоѓа материјал, односно реферат што тој го изготвил; -по потреба, соработува со другите службеници во Судот во врска со обработувањето на предметите и изготвувањето на други материјали; -врши и други работи коишто ќе му ги додели секретарот.

3.

Звање	Советник на Судот
Назив на работно место	Советник на Судот за меѓународно-правни прашања и соработка
Број на извршители	2
Одговара пред	Секретарот
Вид на образование	Правен факултет

Посебни услови	-ниво на стручни квалификации VI A според Македонската рамка на квалификации и најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен; -работно искуство од најмалку пет години во струката; -активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски); -активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење.
Работни задачи и обврски	-комуницира со меѓународните организации и институции од областа на уставната правда во кои членува Уставниот суд на Република Северна Македонија (Конференција на европските уставни судови, Асоцијација на уставните судови што ја споделуваат употребата на францускиот јазик, Светската конференција за уставна правда и други организации); -комуницира со уставните судови на другите земји заради остварување и унапредување на билатералната соработка; -ги врши работите на офицер за врска со Комисијата на Советот на Европа за демократија преку право („Венецијанска комисија“); -ја следи компаративната уставно-судска практика на уставните судови од другите земји; -ја следи судската практика на меѓународните судови (Европскиот суд за човекови права, Европскиот суд на правдата и други); -на барање на судија, изготвува правни анализи за најсложени правни прашања покренати пред Уставниот суд, од аспект на меѓународното и компаративното право; -соработува со Бирото за застапување на Република Северна Македонија пред Европскиот суд за човекови права; -по налог на претседателот и секретарот, планира и подготвува меѓународни проекти значајни за Судот и соработува со државните органи, други институции во спроведување на проекти со меѓународни владини и невладини организации; -учествува во подготовкa на договори и спогодби врз основа на кои се добиваат средства за реализација на меѓународни проекти од донатори; -подготвува информации за остварената меѓународно-правна соработка на Судот; -работи на предмети по иницијативи поднесени пред Уставниот суд, во обем што ќе го определи секретарот; -соработува со другите службеници во Судот во врска со обработувањето на предметите и изготвувањето на други материјали; -врши и други работи коишто ќе му ги додели секретарот.

4.

Звање	Советник на Судот
Назив на работно место	Советник на Судот за протоколарни работи и меѓународна соработка
Број на извршители	2
Одговара пред	Секретарот
Вид на образование	Високо образование
Посебни услови	-ниво на стручни квалификации VI A според Македонската рамка на квалификации и најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен; -работно искуство од најмалку пет години во струката; -активно познавање на еден од трите најчесто користени

	<p>јазици на Европската унија (англиски, француски, германски);</p> <p>-активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење.</p>
Работни задачи и обврски	<p>-кумуницира со меѓународните организации и институции во кои членува Уставниот суд на Република Северна Македонија;</p> <p>-на највисоко ниво ги подготвува и координира посетите на делегациите и поединците од земјата и странство кај претседателот на Судот и судиите;</p> <p>-остварува соработка со надлежни државни органи и други организации и воспоставува комуникација со претставници на меѓународни организации, мисии и дипломатски претставништва за остварување на посетите на Судот;</p> <p>-подготвува програми за престој на странски делегации и поединци при посета на Судот;</p> <p>-изработува план и извештај за реализираната меѓународна протоколарна активност на Судот;</p> <p>-подготвува информации за остварената меѓународно протоколарна соработка на Судот заради објавување на интернет страницата;</p> <p>-учествува во подготвувањето на материјали за меѓународни конференции, состаноци и друг вид на средби по барање на претседателот на Судот и/или судиите;</p> <p>-ја координира организацијата на протоколарните активности со цел реализација на службени патувања (во земјата и странство) на претседателот на Судот, судиите, секретарот и Службата;</p> <p>-соработува со секретарот и шефот на кабинет на претседателот на Судот во врска со други протоколарни активности за потребите на Судот;</p> <p>-врши и други работи коишто ќе му ги додели секретарот.</p>
5.	
Звање	Советник на Судот
Назив на работно место	Советник на Судот за лекторски работи и библиотека
Број на извршители	2
Одговара пред	Секретарот
Вид на образование	Наука за книжевноста-група македонски или албански јазик
Посебни услови	<p>-ниво на стручни квалификации VI А според Македонската рамка на квалификации и најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен;</p> <p>-работно искуство од најмалку пет години во струката;</p> <p>-положен испит за лектор;</p> <p>-активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски);</p> <p>-активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење.</p>
Работни задачи и обврски	<p>-извршува најсложени работи и задачи во врска со лекторирање на текстови и документи на Судот;</p> <p>-на највисоко ниво врши лекторирање на текстови и документи што излегуваат од Судот (одлуки, решенија, информации, анализи, соопштенија и друго);</p> <p>-учествува во работата на редакционата комисија;</p> <p>-го координира процесот на планирање и набавка на литература за библиотечниот фонд;</p> <p>-го координира процесот на евидентирање, категоризација, класификација и обнова на библиотечниот фонд;</p> <p>-редовно ги следи новите изданија на стручна литература (книги, списанија, публикации и сл.);</p>

	-на квартално ниво изготвува прегледи на објавена стручна литература и ги доставува до претседателот на Судот, судиите и/или секретарот; -врши и други работи коишто ќе му ги додели секретарот.
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.

Звање	Советник на Судот
Назив на работно место	Советник на Судот за информатички технологии
Број на извршители	1
Одговара пред	Секретарот
Вид на образование	Информатика или компјутерска техника и информатика
Посебни услови	-ниво на стручни квалификации VI А според Македонската рамка на квалификации и најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен; -работно искуство од најмалку пет години во струката; -активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски).
Работни задачи и обврски	-врши најсложени работи и задачи во врска со организацијата, развојот и функционирањето на информатичкиот систем; -врши инсталација, администрација и одржување на оперативните системи; -врши проектирање и развој на компјутерската мрежа; -ја следи работата на опремата од компјутерската мрежа; -ги одржува и ги развива комуникациските врски кон провайдерите за Интернет или другите органи на државната управа; -обезбедува сигурно и навремено архивирање на податоците; -ги администрацира и одржува системите за безбедност на податоците од неовластен пристап и користење; -ги следи и проучува новите софтвери од областа на заштитата од вируси, спајвери, тројанци; -се грижи за правилно функционирање на компјутерската опрема и комуникациските уреди; -ги следи и проучува новите технологии и софтвери од областа на информатиката и ги оценува можностите за нивна примена во информациониот систем; -се грижи за правилна употреба на компјутерската опрема од страна на претседателот на Судот, судиите, секретарот и Службата; -дава постојана техничка поддршка на претседателот на Судот, судиите, секретарот и Службата; -се грижи за отстранување на хардверски дефекти на компјутерската опрема (компјутери, печатачи, скенери); -се грижи за заштита на податоците на корисниците (од вируси, спајвери, тројанци) на ниво на компјутер; -дава техничка поддршка за аудио и видео опремата во текот на одржување на седниците на Судот, обуки и други настани во Судот; -врши и други работи коишто ќе му ги додели секретарот.

7. Одделение – кабинет на претседателот на Судот

Звање	Советник на Судот
Назив на работно место	Шеф на кабинет
Број на извршители	1
Одговара пред	Секретарот
Вид на образование	Правен факултет
Посебни услови	се именува од редот на советниците на Судот
Работни задачи и обврски	-раководи со кабинетот на претседателот на Судот, ја

	<p>организира, насочува и координира работата на кабинетот; -доделува работни задачи и врши непосредна контрола и надзор над извршувањето на истите од страна на вработените во одделението-кабинет на претседателот на Судот, како и дава упатства и потребна стручна помош на вработените во ова одделение;</p> <p>-непосредно извршува најсложени работи и задачи од надлежност на претседателот на Судот и е одговорен за законито и квалитетно работење во рамките на овластувањата;</p> <p>-постапува по дописи, предлози и претставки доставени до претседателот на Судот;</p> <p>-учествува во изготвување на реферати, мислења и извештаи по однос на одделни стручни прашања;</p> <p>-подготвува материјали за работните состаноци со кои претседателот на Судот претседава или на кои тој учествува;</p> <p>-учествува на состаноци и средби кај претседателот на Судот;</p> <p>-обезбедува соработка со другите вработени во Службата;</p> <p>-остварува соработка на соодветно ниво со органи на државната управа, како и други домашни, странски и меѓународни организации;</p> <p>-востоставува и одржува комуникација со претставници на меѓународни организации и дипломатски претставништва за остварување на соработка на претседателот на Судот;</p> <p>-врши и други работи коишто ќе му ги додели претседателот на Судот и/или секретарот.</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. Одделение – кабинет на претседателот на Судот

Звање	Самостоен советник
Назив на работно место	Самостоен советник за протоколарни работи
Број на извршители	1
Одговара пред	Секретарот
Вид на образование	Високо образование
Посебни услови	<p>-ниво на стручни квалификации VI А според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен;</p> <p>-работно искуство од најмалку четири години во струката;</p> <p>-активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски);</p> <p>-активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење.</p>
Работни задачи и обврски	<p>-изготвува преводи, говори и други материјали за потребите на претседателот на Судот и/или судиите;</p> <p>-остварува писмена и друга комуникација на претседателот на Судот со други органи и организации;</p> <p>-ги организира работните состаноци на претседателот на Судот;</p> <p>-учествува во организирањето на приеми на делегации и поединци во Судот и се грижи за нивното професионално реализацирање;</p> <p>-ги подготвува службените патувања;</p> <p>-врши протоколарни и други организациони работи за организирање на конференции;</p> <p>-учествува во подготовката на програми за престој на странски делегации и поединци при посети на Судот и се грижи за нивното професионално реализацирање;</p> <p>-ги известува надлежните органи за потребата од обезбедување на непречен премин на членовите на</p>

	<p>делегациите на аеродромите и граничните премини во земјата;</p> <p>-врши резервации и откажувања на резервации за превоз и сместување;</p> <p>-учествува и во други протоколарни активности во Службата;</p> <p>-врши и други работи коишто ќе му ги додели претседателот на Судот, секретарот и/или шефот на кабинет.</p>
9. Одделение – кабинет на претседателот на Судот	
Звање	Самостоен советник
Назив на работно место	Самостоен советник - лектор
Број на извршители	1
Одговара пред	Секретарот
Вид на образование	Наука за книжевноста-група македонски јазик
Посебни услови	<p>-ниво на стручни квалификации VI А според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен;</p> <p>-работно искуство од најмалку четири години во струката;</p> <p>-положен испит за лектор;</p> <p>-активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски);</p> <p>-активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење.</p>
Работни задачи и обврски	<p>-ја извршува работата во врска со јазичната редакција, лекторирањето и срамнувањето на текстови на материјали за потребите на Судот;</p> <p>-извршува сложени работи и задачи во врска со лекторирање на текстови и документи на Судот;</p> <p>-ги лекторира сите текстови и документи што излегуваат од Судот (одлуки, решенија, информации, анализи, соопштенија и друго);</p> <p>-учествува во работата на редакционата комисија;</p> <p>-води записници од седниците на Судот;</p> <p>-врши и други работи коишто ќе му ги додели претседателот на Судот, секретарот и/или шефот на кабинет.</p>
10. Одделение – кабинет на претседателот на Судот	
Звање	Советник
Назив на работно место	Советник за протоколарни работи
Број на извршители	1
Одговара пред	Секретарот
Вид на образование	Високо образование
Посебни услови	<p>-ниво на стручни квалификации VI А според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен;</p> <p>-работно искуство од најмалку три години во струката;</p> <p>-активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски);</p> <p>-активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење.</p>
Работни задачи и обврски	<p>-изготвува преводи, говори и други материјали за потребите на претседателот на Судот и/или судиите;</p> <p>-остварува писмена и друга комуникација на претседателот на Судот со други органи и организации;</p> <p>-ги организира работните состаноци на претседателот на Судот;</p>

	<p>-учествува во организирањето на приеми на делегации и поединци во Судот и се грижи за нивното професионално реализацирање;</p> <p>-ги подготвува службените патувања;</p> <p>-врши протоколарни и други организациони работи за организирање на конференции;</p> <p>-учествува во подготовката на програми за престој на странски делегации и поединци при посети на Судот и се грижи за нивното професионално реализацирање;</p> <p>-ги известува надлежните органи за потребата од обезбедување на непречен премин на членовите на делегациите на аеродромите и граничните премини во земјата;</p> <p>-врши резервации и откажувања на резервации за превоз и сместување;</p> <p>-учествува и во други протоколарни активности во Службата;</p> <p>-врши и други работи коишто ќе му ги додели претседателот на Судот, секретарот и/или шефот на кабинет.</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11. Одделение – кабинет на претседателот на Судот

Звање	Советник
Назив на работно место	Советник - лектор
Број на извршители	1
Одговара пред	Секретарот
Вид на образование	Наука за книжевноста-група македонски јазик
Посебни услови	<p>-ниво на стручни квалификации VI А според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен;</p> <p>-работно искуство од најмалку три години во струката;</p> <p>-положен испит за лектор;</p> <p>-активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски).</p> <p>-активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење.</p>

Работни задачи и обврски

-ја извршува работата во врска со јазичната редакција, лекторирањето и срамнувањето на текстови на материјали за потребите на Судот;

-извршува сложени работи и задачи во врска со лекторирање на текстови и документи на Судот;

-ги лекторира сите текстови и документи што излегуваат од Судот (одлуки, решенија, информации, анализи, соопштенија и друго);

-учествува во работата на редакционата комисија;

-води записници од седниците на Судот;

-врши и други работи коишто ќе му ги додели претседателот на Судот, секретарот и/или шефот на кабинет.

12. Одделение –кабинет на претседателот на Судот

Звање	Административен работник
Назив на работно место	Административен работник – технички секретар
Број на извршители	1
Одговара пред	Секретарот
Вид на образование	Вишло, средно или високо образование
Посебни услови	-завршено вишло, средно или високо образование (ниво на стручни квалификации VI А според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен);

	-со или без работно искуство; -активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење.
Работни задачи и обврски	-ја прима поштата на претседателот на Судот и благовремено му ја предава; -ги прима материјалите за состаноци, седници и јавни расправи во Судот, ги средува и навреме му ги предава на претседателот; -ги прима и пренесува пораките на претседателот; -ги пријавува и упатува странките кои бараат прием кај претседателот; -врши административно-техники работи за подготовка на состаноците на претседателот; -врши отчукување на компјутер на материјали потребни за работата на претседателот; -врши канцелариски работи; -врши и други работи коишто ќе му ги додели претседателот на Судот, секретарот и/или шефот на кабинет.
13. Одделение за поддршка на работата на секретарот	
Звање	Советник
Назив на работно место	Советник за правни прашања
Број на извршители	1
Одговара пред	Секретарот
Вид на образование	Правен факултет
Посебни услови	-ниво на стручни квалификации VI А според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен; -работно искуство од најмалку три години во струката; -активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски); -активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење.
Работни задачи и обврски	-непосредно извршува сложени работи и задачи во рамки на одделението; -врши правно-нормативни работи за обработка и одговор на дописи, предлози и претставки доставени до секретарот; -подготвува мислења и извештаи по однос на одделни правни прашања за потребите на секретарот; -учествува во координирање на работите за организирање на работата на седниците на Судот, стручниот колегиум на Судот и други тековни работи за функционирање на Судот; -учествува на состаноци и средби кај секретарот; -соработува преку усни, електронски и писмени дописи со органите на државната и локалната власт и други државни органи основани согласно со Уставот и со закон, како и други организации и здруженија на граѓани; -врши и други работи коишто ќе му ги додели секретарот.
14. Одделение за поддршка на работата на секретарот	
Звање	Советник
Назив на работно место	Советник – портпарол на Судот
Број на извршители	1
Одговара пред	Секретарот
Вид на образование	Правен факултет/политички студии/студии по новинарство или односи со јавност
Посебни услови	-ниво на стручни квалификации VI А според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен;

	<p>-работно искуство од најмалку три години во струката;</p> <p>-активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски);</p> <p>-активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење.</p>
Работни задачи и обврски	<p>-изготвува анализи и извештаи во врска со известувања на медиумите за работата на Судот;</p> <p>-редовно ја ажурира на интернет страницата на Судот преку објавување на извештаи, соопштенија, проследување на официјалните средби во Судот и објавување на нивните преводи на английски и/или албански јазик;</p> <p>-објавува и други информации на интернет страницата на Судот по налог на претседателот на Судот и секретарот;</p> <p>-информира за тековните активности на Судот и воспоставува комуникација со новинарите;</p> <p>-изготвува Дневен информатор;</p> <p>-се грижи за акредитирање на новинарите и редовно ажурирање на акредитациите;</p> <p>-прибира информации, електронски ги обработува податоците и редовно ги ажурира во врска со биографиите на претседателот на Судот, судиите, секретарот и/или составот на делегации;</p> <p>-врши и други работи коишто ќе му ги додели секретарот.</p>

15. Одделение за поддршка на работата на секретарот

Звање	Административен работник
Назив на работно место	Административен работник - технички секретар
Број на извршители	2
Одговара пред	Секретарот
Вид на образование	Вишло, средно или високо образование
Посебни услови	<p>-завршено вишло, средно или високо образование (ниво на стручни квалификации VI А според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен);</p> <p>-со или без работно искуство;</p> <p>-активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење.</p>
Работни задачи и обврски	<p>-ја прима поштата на секретарот и благовремено му ја предава;</p> <p>-ги прима материјалите за состаноци, седници и јавни расправи во Судот, ги средува и навреме му ги предава на секретарот;</p> <p>-ги прима и пренесува пораките на секретарот;</p> <p>-ги пријавува и упатува странките кои бараат прием кај секретарот;</p> <p>-врши организациски работи во врска со планирање, подготовка и реализација на службените патувања на секретарот;</p> <p>-врши административно-техники работи за подготовкa на состаноците на секретарот;</p> <p>-врши отчукување на компјутер на материјали потребни за работата на секретарот;</p> <p>-врши други канцелариски работи;</p> <p>-врши и други работи коишто ќе му ги додели секретарот.</p>

16. Одделение за стручно - аналитички работи, меѓународно и компаративно право

Звање	Самостоен советник
Назив на работно место	Самостоен советник за стручно - аналитичка работа
Број на извршители	4

Одговара пред	Секретарот
Вид на образование	Правен факултет
Посебни услови	<p>-ниво на стручни квалификации VI А според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен;</p> <p>-работно искуство од најмалку четири години во струката;</p> <p>-активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски);</p> <p>-активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење.</p>
Работни задачи и обврски	<p>-самостојно проучува, обработува и изготвува реферати по иницијативите поднесени за оценување на уставноста на законите и уставноста и законитоста на другите прописи и по барањата за заштита на слободите и правата во кои се покренуваат помалку сложени правни прашања и проблеми и за кои по правило е востановена вообичаена и стандардна постапка во Судот;</p> <p>-остварува контакти со други органи и тела во врска со прибирање на податоци и објаснувања потребни за обработување на предметите што му се доверени во работа;</p> <p>-изработува нацрт на одлуки и решенија што Судот ги донел по одлучувањето по предметите што ги обработувал;</p> <p>-врши анализа на податоците, известувањата и објаснувањата потребни за утврдување на фактичката и правната состојба на работите по предметите, од правен аспект;</p> <p>-изготвува анализи, информации, мислења и други материјали предвидени со работата на Судот;</p> <p>-врши и други работи коишто ќе му ги додели секретарот.</p>
17. Одделение за стручно - аналитички работи, меѓународно и компаративно право	
Звање	Советник
Назив на работно место	Советник за стручно - аналитичка работа
Број на извршители	4
Одговара пред	Секретарот
Вид на образование	Правен факултет
Посебни услови	<p>-ниво на стручни квалификации VI А според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен;</p> <p>-работно искуство од најмалку три години во струката;</p> <p>-активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски);</p> <p>-активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење.</p>
Работни задачи и обврски	<p>-самостојно проучува, обработува и изготвува реферати по иницијативите поднесени за оценување на уставноста на законите и уставноста и законитоста на другите прописи и по барањата за заштита на слободите и правата во кои се покренуваат помалку сложени правни прашања и проблеми и за кои по правило е востановена вообичаена и стандардна постапка во Судот;</p> <p>-остварува контакти со други органи и тела во врска со прибирање на податоци и објаснувања потребни за обработување на предметите што му се доверени во работа;</p> <p>-изработува нацрт на одлуки и решенија што Судот ги донел по одлучувањето по предметите што ги обработувал;</p>

	<p>-врши анализа на податоците, известувањата и објаснувањата потребни за утврдување на фактичката и правната состојба на работите по предметите, од правен аспект;</p> <p>-изготвува анализи, информации, мислења и други материјали предвидени со работата на Судот;</p> <p>-врши и други работи коишто ќе му ги додели секретарот.</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18. Одделение за стручно - аналитички работи, меѓународно и компаративно право

Звање	Советник
Назив на работно место	Советник за меѓународно и компаративно право
Број на извршители	2
Одговара пред	Секретарот
Вид на образование	Правен факултет
Посебни услови	<p>-ниво на стручни квалификации VI А според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен;</p> <p>-работно искуство од најмалку три години во струката;</p> <p>-активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски);</p> <p>-активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење.</p>
Работни задачи и обврски	<p>-ги следи и анализира законодавството и компаративната уставно- судска практика на уставните судови од другите земји;</p> <p>-изготвува анализи и други материјали поврзани со членството на Уставниот суд во меѓународни организации и асоцијации од областа на уставната правда;</p> <p>-на барање на судијата-известител по конкретен предмет, изготвува правни анализи за помалку сложени правни прашања покренати пред Судот, од аспект на меѓународното и компаративното право;</p> <p>-ги следи и анализира актите на Комисијата на Советот на Европа за демократија преку право („Венецијанска комисија“);</p> <p>-ги следи и анализира одлуките на Европскиот суд за човекови права и други меѓународни судови и тела од областа на заштита на човековите права;</p> <p>-дава одговор на помалку сложени прашања кои на Судот му се поставени од страна на Бирото за застапување на Република Северна Македонија пред Европскиот суд за човекови права;</p> <p>-врши и други работи за поддршка на работата на советникот на Судот за меѓународна соработка;</p> <p>-врши и други работи коишто ќе му ги додели секретарот.</p>

19. Одделение за евидентија, документација, уставно-судска практика и библиотека:

Звање	Самостоен советник
Назив на работно место	Самостоен советник за евидентија, документација и уставно-судска практика
Број на извршители	2
Одговара пред	Секретарот
Вид на образование	Правен факултет или друго високо образование
Посебни услови	<p>-ниво на стручни квалификации VI А според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен;</p> <p>-работно искуство од најмалку четири години во струката;</p> <p>-активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски,</p>

	<p>германски);</p> <p>-активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење.</p>
Работни задачи и обврски	<p>-ги следи предметите по кои одлучува Судот и за тоа води евиденција;</p> <p>-ги следи прописите, стручната литература и други материјали;</p> <p>-по барање на претседателот на Судот, судиите, секретарот и/или Службата дава податоци, односно писмени и усни информации потребни за работа по предметите и за одделни прашања од интерес за работата на Судот;</p> <p>-го уредува билтенот и другите публикации што ги издава Судот;</p> <p>-ја следи и пополнува електронската база на податоци со материјали од работата на Судот и редовно ја ажурира интернет страницата на Судот, а врши и други работи поврзани со системот на e-Влада;</p> <p>-редовно ја следи и проучува уставно - судската практика и го известува Судот ако констатира дека зазема различен став по исти прашања;</p> <p>-ги следи ставовите и мислењата на Судот по одделни правни прашања што се од значење за работата на Судот;</p> <p>-врши и други работи коишто ќе му ги додели секретарот.</p>

20. Одделение за евиденција, документација, уставно-судска практика и библиотека:

Звање	Советник
Назив на работно место	Советник за евиденција, документација и уставно-судска практика
Број на извршители	2
Одговара пред	Секретарот
Вид на образование	Правен факултет или друго високо образование
Посебни услови	<p>-ниво на стручни квалификации VI А според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен;</p> <p>-работно искуство од најмалку три години во струката;</p> <p>-активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски);</p> <p>-активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење.</p>
Работни задачи и обврски	<p>-ги следи предметите по кои одлучува Судот и за тоа води евиденција;</p> <p>-ги следи прописите, стручната литература и други материјали;</p> <p>-по барање на претседателот на Судот, судиите, секретарот и/или Службата дава податоци, односно писмени и усни информации потребни за работа по предметите и за одделни прашања од интерес за работата на Судот;</p> <p>-го уредува билтенот и другите публикации што ги издава Судот;</p> <p>-ја следи и пополнува електронската база на податоци со материјали од работата на Судот и редовно ја ажурира интернет страницата на Судот, а врши и други работи поврзани со системот на e-Влада;</p> <p>-редовно ја следи и проучува уставно - судската практика и го известува Судот ако констатира дека зазема различен став по исти прашања;</p>

	-ги следи ставовите и мислењата на Судот по одделни правни прашања што се од значење за работата на Судот; -врши и други работи коишто ќе му ги додели секретарот.
21. Одделение за евидентација, документација, уставно-судска практика и библиотека:	
Звање	Советник
Назив на работно место	Советник - библиотекар
Број на извршители	1
Одговара пред	Секретарот
Вид на образование	Вишо или високо образование
Посебни услови	<p>-завршено вишо или високо образование (ниво на стручни квалификации VI А според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен);</p> <p>-работно искуство од најмалку три години во струката;</p> <p>-активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски);</p> <p>-активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење.</p>
Работни задачи и обврски	<p>-изработува годишен план за набавка на библиотечен фонд;</p> <p>-врши евидентација, категоризација и класификација на библиотечниот фонд;</p> <p>-го чува и редовно го ажурира библиотечниот фонд;</p> <p>-ги следи новите изданија на стручна литература (книги, списанија, публикации и сл.);</p> <p>-планира и врши набавка на стручна литература;</p> <p>-по барање на претседателот на Судот, судиите, секретарот и Службата дава на увид материјали од библиотечниот фонд и води евидентација за истите;</p> <p>-подготвува библиографии и извадоци од стручни литератури, меѓународни документи, закони на други држави и други материјали;</p> <p>-врши и други работи коишто ќе му ги додели секретарот.</p>
22. Одделение за преведување	
Звање	Советник
Назив на работно место	Советник - преведувач од македонски на английски јазик и од английски на македонски јазик
Број на извршители	1
Одговара пред	Секретарот
Вид на образование	Наука за книжевност – група английски јазик
Посебни услови	<p>-ниво на стручни квалификации VI А според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен;</p> <p>-работно искуство од најмалку три години во струката;</p> <p>-познавање на друг јазик ќе се смета за предност;</p> <p>-активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење.</p>
Работни задачи и обврски	<p>-писмено ги преведува од английски на македонски јазик материјалите од областа на меѓународното и компаративното право што се анализираат и обработуваат за потребите на Судот;</p> <p>-писмено ги преведува од английски на македонски јазик пресудите на Европскиот суд за човекови права и Европскиот суд на правдата кои се од значење за Судот;</p> <p>-писмено ги преведува од македонски на английски јазик одлуките, решенијата и заклучоците на Судот;</p> <p>-врши симултан и консекутивен превод на</p>

	<p>англиски/македонски јазик при билатерални и мултилатерални средби на Судот со странски делегации и на меѓународни конференции и други меѓународни научни и стручни средби;</p> <p>-врши и други преводи на материјали за потребите на претседателот на Судот, судиите, секретарот и/или Службата;</p> <p>-води евиденција за преведените материјали;</p> <p>-врши и други работи коишто ќе му ги додели секретарот.</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23. Одделение за преведување

Звање	Советник
Назив на работно место	Советник - преведувач од македонски на албански јазик и од албански на македонски јазик
Број на извршители	2
Одговара пред	Секретарот
Вид на образование	Наука за книжевност – група албански јазик
Посебни услови	<p>-ниво на стручни квалификации VI А според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен;</p> <p>-работно искуство од најмалку три години во струката;</p> <p>-познавање на друг јазик ќе се смета за предност;</p> <p>- активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење.</p>
Работни задачи и обврски	<p>-писмено ги преведува од македонски на албански јазик и од албански на македонски јазик, одлуките, решенијата и заклучоците на Судот;</p> <p>-писмено преведува и други материјали за потребите на Судот;</p> <p>-врши симултан и консекутивен превод на албански/македонски јазик за потребите на Судот;</p> <p>-врши превод на претставки и други дописи и писмена што на албански јазик се доставуваат до Судот;</p> <p>-врши превод на известувањата и одговорите на Судот кои се доставуваат до подносителите на иницијативи, барања за слободи и права;</p> <p>-врши и други преводи на материјали за потребите на претседателот на Судот, судиите, секретарот и/или Службата;</p> <p>-води евиденција за преведените материјали;</p> <p>-врши и други работи коишто ќе му ги додели секретарот.</p>

24. Одделение за финансиски прашања

Звање	Советник
Назив на работно место	Советник за финансиски прашања и јавни набавки
Број на извршители	1
Одговара пред	Секретарот
Вид на образование	Економски факултет
Посебни услови	<p>-ниво на стручни квалификации VI А според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен;</p> <p>-работно искуство од најмалку три години во струката;</p> <p>-активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски);</p> <p>-активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење.</p>
Работни задачи и обврски	<p>-врши сложени работи и задачи поврзани со финансиското работење на Судот;</p> <p>-ги следи законите и подзаконските акти од областа на буџетското и материјално-финансиското работење;</p>

	<ul style="list-style-type: none"> -учествува во изготвување на плановите за буџети; -учествува во подготвување на известувањето за извршување на Буџетот; -учествува во подготовката и изработувањето на годишната завршна сметка за работата на Судот; -учествува и во други работи од областа на финансиското работење и контрола; -ги следи и применува законите и подзаконските акти од областа на јавните набавки; -учествува во изготвување на годишен план за јавни набавки и негова реализација; -изготвува решенија за потребите од набавки и избор на економски оператор; -подготвува огласи за јавни набавки и тендерски документации; -изготвува договори за јавни набавки и ја следи нивната реализација; -ги комплетира и средува документациите за извршените набавки и формира досиеја; -води евиденција по видови на постапка за јавна набавка, евиденција по видови на стоки и услуги и други евиденции; -врши и други работи коишто ќе му ги додели секретарот.
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25. Одделение за финансиски прашања

Звање	Административен работник
Назив на работно место	Административен работник за сметководство
Број на извршители	2
Одговара пред	Секретарот
Вид на образование	Вишло, средно образование-економска насока или високо образование
Посебни услови	<ul style="list-style-type: none"> -завршено вишло, средно образование-економска насока или високо образование (ниво на стручни квалификации VI А според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен); -со или без работно искуство; -активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење.
Работни задачи и обврски	<ul style="list-style-type: none"> -врши наједноставни работи во врска со изготвувањето на годишни завршни сметки за работата на Судот, како и друга материјално-финансиска документација; -работи на фактуирање, ликвидатура, контирање, книжење и сл.; -изготвува финансиски план за извршување на Буџетот (месечен, квартален, годишен); -го следи остварувањето на приходите и извршувањето на трошоците; -врши сметководствено евидентирање за извршување на буџетот и подготвување на годишна сметка; -врши финансиски задачи коишто се однесуваат на пресметката на плати и надоместоци; -врши и други работи коишто ќе му ги додели секретарот.

26. Одделение за општи и административно-технички работи

Звање	Советник
Назив на работно место	Советник за вработување, унапредување, мобилност и стручно усовршување
Број на извршители	1
Одговара пред	Секретарот
Вид на образование	Правен факултет
Посебни услови	-ниво на стручни квалификации VI А според Македонската

	<p>рамка на квалификации и стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен;</p> <ul style="list-style-type: none"> -работно искуство од најмалку три години во струката; -активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски); -активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење.
Работни задачи и обврски	<ul style="list-style-type: none"> -континуирано ги следи и применува законските прописи и другите општи акти од областа на работните односи; -изготвува анализи и информации за прашањата поврзани со привлекувањето и задржувањето на високо квалификувани кадри, вработувањето, хоризонталната мобилност, унапредувањето и престанокот на вработувањето на вработените во Службата; -учествува во изготвувањето на годишниот план за вработување согласно потребите на Судот; -ги подготвува огласите за вработување во Службата на Судот; -соработува со други институции во врска со сите прашања поврзани со постапките за вработување и унапредување; -изготвува распоред за годишен одмор за вработените во Судот и решенија за користење на истиот; -подготвува годишен план за обука на вработените во Службата; -врши и други работи коишто произлегуваат од правата и обврските од работен однос на вработените во Службата; -подготвува дописи за номинација на учесници на домашни и меѓународни обуки; -води евидентија за реализираната обука на вработените во Службата; -подготвува предлог-проекти за обука на вработените во Службата и дава мислење за предложените проекти за обука од домашни или странски донатори, институции и/или невладини организации; -ги изработува основните елементи на договорите за регулирање на меѓусебните права и обврски при стручно освршување и усвршување на вработениот по потреба на Судот; -врши и други работи коишто ќе му ги додели секретарот.
27. Одделение за општи и административно-технички работи	
Звање	Административен работник
Назив на работно место	Административен работник - архивар
Број на извршители	2
Одговара пред	Секретарот
Вид на образование	Вишо, средно или високо образование
Посебни услови	<ul style="list-style-type: none"> -завршено вишо, средно или високо образование (ниво на стручни квалификации VI А според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен); -со или без работно искуство; -активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење.
Работни задачи и обврски	<ul style="list-style-type: none"> -врши прием, средување и заведување на поднесоците на Судот; -ги подготвува актите на Судот за експедиција и се грижи навреме да бидат експедирани; -ги оформува обвивките на предметите; -води роковник на предметите, картотека според подносителите на претставките односно предловите и контролник

	<p>за платена поштарина;</p> <p>-ракува со печатите и штембилите, ги чува и води сметка да не можат неовластено да се користат;</p> <p>-ја средува, чува и издава архивската граѓа;</p> <p>-учествува во работата на Комисијата за изготвување и попис на регистратурскиот материјал за уништување;</p> <p>-учествува во изготвувањето на планот на архивските знаци и листите на категории;</p> <p>-изготвува евиденции (опис и попис) на архивската граѓа од трајна вредност;</p> <p>-води основни и други евидентни книги, деловодник, уписници, пописи на акти и сл.;</p> <p>-врши и други работи коишто ќе му ги додели секретарот.</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28. Одделение за општи и административно-технички работи

Звање	Административен работник
Назив на работно место	Административен работник за оперативно-технички работи
Број на извршители	2
Одговара пред	Секретарот
Вид на образование	Вишло, средно или високо образование
Посебни услови	<p>-завршено вишло, средно или високо образование (ниво на стручни квалификации VI А според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен);</p> <p>-со или без работно искуство;</p> <p>-активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење.</p>
Работни задачи и обврски	<p>-врши отчукување и обликување на сите материјали и податоци што му ги доверуваат судиите и вработените во Службата;</p> <p>-врши срамнување на отчуканите со оригиналните текстови;</p> <p>-води евиденција на сите обликувани и отчукани материјали за потребите на Судот;</p> <p>-отчукува материјали од доверлив карактер за потребите на Судот;</p> <p>-врши и други работи коишто ќе му ги додели секретарот.</p>

29. Одделение за општи и административно-технички работи

Звање	Административен работник
Назив на работно место	Административен работник – технички секретари
Број на извршители	8
Одговара пред	Секретарот
Вид на образование	Вишло, средно или високо образование
Посебни услови	<p>-завршено вишло, средно или високо образование (ниво на стручни квалификации VI А според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен);</p> <p>-со или без работно искуство;</p> <p>-активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење.</p>
Работни задачи и обврски	<p>-ја прима поштата на судијата и благовремено му ја предава;</p> <p>-ги прима материјалите за состаноци, седници и јавни расправи во Судот, ги средува и навреме му ги предава на судијата;</p> <p>-ги прима и пренесува пораките на судијата;</p> <p>-ги пријавува и упатува странките кои бараат прием кај судијата;</p> <p>-врши организациски работи во врска со планирање, подготовкa и реализација на службените патувања на</p>

	<p>судијата;</p> <ul style="list-style-type: none"> -врши административно-техники работи за подготвка на состаноци на судијата; -врши отчукување на компјутер на материјали потребни за работата на судијата; -врши канцелариски работи; -врши и други работи коишто ќе му ги додели судијата и/или секретарот.
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30. Одделение за општи и административно-технички работи

Звање	Технички работник
Назив на работно место	Технички работник – доставувач и економ
Број на извршители	1
Одговара пред	Секретарот
Вид на образование	Средно образование
Посебни услови	<ul style="list-style-type: none"> - завршено средно образование; - со или без работно искуство.
Работни задачи и обврски	<ul style="list-style-type: none"> -врши испорака на поштата од Судот до соодветни институции; -редовно врши прием на поштата која што е доставена до Судот; -примената пошта во Судот ја распоредува навремено; -врши испорака на писма и друг вид на пошта која што е од итен карактер; -врши умножување на материјали за потребите на Судот и се грижи за исправноста на апаратите со кои ракува; -врши набавки од помал обем (основни средства, ситен инвентар, материјали) за потребите на Судот; -врши прием и води евидентија на набавените основни средства, ситен инвентар и материјали; -изготвува издатници за материјали од магацинот и изготвува лагер листа за состојбата на материјали во магацинот; -изготвува реверси за издадени основни средства и ситен инвентар на претседателот на Судот, судиите, секретарот и вработените во Службата; -врши и други работи коишто ќе му ги додели секретарот.

31. Одделение за општи и административно-технички работи

Звање	Технички работник
Назив на работно место	Технички работник - хигиеничар
Број на извршители	3
Одговара пред	Секретарот
Вид на образование	Основно или средно образование
Посебни услови	<ul style="list-style-type: none"> - завршено основно или средно образование; - со или без работно искуство.
Работни задачи и обврски	<ul style="list-style-type: none"> -се грижи за одржување на хигиената во работните простории; -се грижи за одржување на хигиената на салите и свечениот дел; -се грижи за одржување на хигиената на сите останати простории во објектот на Уставниот суд; -се грижи за одржување на опремата и канцеларискиот мебел; -се грижи за континуирано одржување на хигиената во санитарните простории; -врши и други работи коишто ќе му ги додели секретарот.

32. Одделение за општи и административно-технички работи

Звање	Технички работник
Назив на работно место	Технички работник – работник во кујна
Број на извршители	2

Одговара пред	Секретарот
Вид на образование	Основно или средно образование
Посебни услови	-завршено основно или средно образование; -со или без работно искуство.
Работни задачи и обврски	-подготвува и служи ладни и топли пијалоци за вработените во Судот; -подготвува и служи ладни и топли пијалоци за гостите во Судот и други домашни и странски делегации; -се грижи за навремена набавка на потрошени материјали; -се грижи за дневна хигиена на просторијата во која работи; -води грижа за инвентарот во кујната; -врши и други работи коишто ќе му ги додели секретарот.
33. Одделение за општи и административно-технички работи	
Звање	Технички работник
Назив на работно место	Технички работник за одржување на објекти
Број на извршители	1
Одговара пред	Секретарот
Вид на образование	Средно образование - техничко училиште
Посебни услови	-завршено средно образование; -со или без работно искуство.
Работни задачи и обврски	-ја координира работата во врска со тековното одржување на зградата на Судот и инсталациите во неа; -се грижи и ја организира работата околу тековното одржување на зградата на Судот; -ги организира активностите околу подготовката и реализацијата на проекти за одржување; -се грижи за користење, уредување и опремување на просторот и просториите во зградата; -се грижи за работите на противпожарната заштита; -подготвува годишни извештаи за извршените работи; -врши умножување на материјали за потребите на Судот; -врши и други работи коишто ќе му ги додели секретарот.
34. Одделение за општи и административно-технички работи	
Звање	Технички работник
Назив на работно место	Технички работник - возач
Број на извршители	2
Одговара пред	Секретарот
Вид на образование	Средно образование
Посебни услови	-завршено средно образование; -со или без работно искуство; -возачка дозвола од „Б“ категорија.
Работни задачи и обврски	-врши работи за превоз на претседателот на Судот; -по потреба, врши работи за превоз и на судиите; -по потреба, врши работи за превоз и на секретарот; -по потреба, врши превоз и на вработените во Службата кои вршат службени работи надвор од зградата на Судот; -ја разнесува и ја зема поштата со возило; -го одржува и се грижи за исправноста на моторното возило и води дневна и месечна евиденција за изминатите километри и потрошени гориво; -врши и други работи коишто ќе му ги додели претседателот на Судот и/или секретарот.

IV. ОСТАНАТИ ОДРЕДБИ

Член 14

За правата и обврските од работен однос на секретарот на Судот одлучува претседателот на Судот.

Член 15

„Работно искуство во струка“ е периодот евидентиран во агенција за вработување како работен стаж, кој вработениот го поминал во работен однос после стекнување на определен степен и вид на образование и во кој вршел работи и работни задачи за кој е потребен таков степен и вид на образование.

По исклучок од ставот 1 на овој член, како „работно искуство во струка“ се смета и работниот стаж стекнат во меѓународна организација или институција од областа на заштитата на човековите слободи и права (како што се: Европски суд за човекови права, Совет на Европа, ОБСЕ и др.), што се докажува со потврда издадена од организацијата или институцијата.

V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 16

Со влегувањето во сила на овој правилник, работниот однос на постојните вработени во Службата продолжува како работен однос на неопределено време.

Постојните вработени во Службата со статус на административни службеници продолжуваат да работат со следните звања:

- државните советници како советници на Судот;
- советниците како советници; и
- самостојните и вишите референти како административни работници.

Вработените во Службата кои имаат статус на работник согласно општите прописи за работните односи ќе продолжат да работат со звање технички работник.

Секретарот ќе донесе решенија за нивно распоредување на работните места утврдени со овој правилник во рок од 30 дена од неговото влегување во сила.

Член 17

Со влегувањето во сила на овој Правилник престанува да важи Правилникот за систематизација на работните места на Уставниот суд на Република Македонија со број Су.бр 950/2012-2. од 26.12.2012 година.

Член 18

Овој Правилник влегува во сила со денот на неговото донесување.

**Су. бр. 45/21
20.01.2021 година
Скопје**

**ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Уставниот суд
на Република Северна Македонија
Сали Мурати, с.р.**